

20408

# pres-kliping • press-clipping

1952 — 1972

NOVINSKA DOKUMENTACIJA

NOVINSKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE

PRESS PUBLISHING ENTERPRISE

Beograd — Knež Mihajlova 2/IX — Pošt. fah — P. O. Box 95,  
Tel. 621-578 — Žiro račun — Current Account: 608-1-1572-1

Isečak iz lista

Newspaper cutting **НОВА МАКЕДОНИЈА**  
**СКОПЈЕ**

16. II. 1973

## МАРТИНОСКИ ЗА СЕБЕ

# Смислашта на човекот

Моето детство датира од турско време. Роден сум 1903 година во Крушево, во времето на Востанието а преселен во Скопје на претшколска возраст. Колку се сеќавам, некое време носев и фес. Фрегментиран романски основно училиште, каде што покрај романскиот јазик го совладав и турскиот, кој во училиштето беше обликатен. Од тој период ми остана во сеќавање редица ученици на чии таблички им претстав животни по желба. Таа љубов останува константна до крајот на животот и се оформува или не, во зависност од многу околности, а во тоа време предимно од материјалната положба, свесноста и упорноста на почетокот...

Кај мене се случи по низа успехи во гимназиските клупи, да наидам на разбирање кај монте домашни кои ми овозможија ликовното воспитување да го продолжам во Букурешт. Чинев сè со помошта на копирање на некои препродукции, а и чираклак кај последниот зограф, чичко Димитрија — Зографот, заедно со

сликарот Томо Владимирски, да ги задоволам своите амбиции и љубовта кон уметноста...

Во 1920 година заминав на школување во Букурешт. Целта и пред сè големата љубов кон уметноста ме очеличија. Долги се тие седум години на престојот во новата средина за да можам да се доискажам со малку зборови. Но, сторив сè за да се здобијам со запаѓајот на сликарството. Продолжувањето на школувањето во Париз ми отвори нови перспективи. Перспективи, но не повеќе за учење на занаетот, туку — што со него да сторам. Тоа продолжување ми покажа нови начини во гледањето на сликарството како креација...

По завршувањето на студиите во Париз се вратив во Скопје. Во таква средина, во која требаше

да се почне од „а“, бев свесен дека го правам тоа што средината го диктираше: да ѝ го објаснам практично, со изложби, значајот на целата култура, во почетокот на техниката заедно со мотивот, а подоцна да објаснам дека објектот не е кантарот, туку квалитетот заедно со стотици компоненти. И, за чудо, успеав.

Чувството на прогресот на човештвото од секогаш го носев во себе низ победата на пролетаријатот. Во борбата ја гледав синтезата и смислата на новиот човек. И денес го мислам истото...

Се чувствуваат уште млад за работа, мислам дека ќе можам да го доречам тоа што како пионер во доменот на ликовното поле до денес го реков. Да го додадам и ова: работата облагородува!

